

Од формирањето на оваа владина коалиција па до денес, ДПА повремено го доведува во прашање своето учество во власта. Која беше вистинската цел за ваквото однесување на овој политички субјект - да се добие впечаток дека нешто се случува и во нивните редови или, пак, да се потврди албанската практика со притисок и со уцени да се дојде до посакуваната цел.

Пишува: Жаклина МИТЕВСКА



ОДАТ НА ИСТО МЕСТО. НО, КОЈ СО КАКВА ЦЕЛ?!

Топол-ладен, час добар-час лош: може да се оквалификува односот меѓу двата коалициони партнера ДПА и ВМРО-ДПМНЕ. Во изминатиот период партијата на Арбен Џафери, а од неодамна на Мендух Тачи повремено го доведува во прашање своето учество во власта. Дали цел беше да се пренасочи вниманието на јавноста кон Демократската партија на Албанците, односно да се добие впечаток дека нешто се случува и во рамките на овој политички субјект или, пак, се потврдува практиката на Албанците со притисок и уцени да дојдат до остварување на своите цели. Можеби на прв поглед се добива слика дека премиерот е строг во однос на овие барања, но како што минува времето така како полека "да си легнува на брашното", односно прави отстапки. Како поинаку би го протолкувале враќањето на ДПА во Анкетната комисија, и законите за интерпелација на министерката за внатрешни работи, Гордана Јанкулowska, доколку нејзиниот заменик, Рефет Елмази, кој е од редовите на ДПА, биде казнет, поконкретно коалициониот партнер ВМРО-ДПМНЕ, не се спротивстави на интерпелацијата поднесена од ЛДП, а по повод последните случувања во законодавниот дом.

Од самото составување на оваа владина коалиција, очигледно ДПА многу вешто ја користи тактиката на ВМРО-ДПМНЕ да не прави коалиција со "поранешни онанисти", па игра на карта дека тие се вечен коалиционен партнер на актуелната најголема партија на власт и дека нивното место секогаш е загарантирано во коалицијата која ја предводи ВМРО-ДПМНЕ. Дека е така потврдува и развојот на настаните од јули 2006 година кога ДПА условуваше дека нема да влезе во иста влада во која се и интегративците, иако од коалициониот партнер го бара истото тоа што го бара и ДУИ.

ТЕНЏЕРЧЕ-КАПАЧЕ

"Се обидов да укажам на една стратешка определба, секое тенџерче има свое капаче. Па, мислам дека на ВМРО-ДПМНЕ сигурно му е сè појасно дека со ДПА има компатибилни односи. ДУИ е капаче за друг лонец", изјави тогашниот претседател на ДПА, Арбен Џафери.

Иако преговорите за состав на Владата се водеа и со ДУИ, пресвртот се случи затоа што, како што изјави Антонио Милошоски, ВМРО-ДПМНЕ имало поголема доверба во ДПА.

Но, дека со резерва треба да се прифаќаат нивните изјави потврдува фактот дека ДПА не чекаше многу за да каже дали треба да ѝ се верува. Откако стана владин партнер и го прифати првичниот предлог-закон за полиција, за една ноќ се преомисли. Побара нов сектор за внатрешни работи со седиште во Струга и намалување на полицискиот стаж за сите началнички и командирски места во полицијата (помина само последното).

На почетокот од годинава Џафери му ја испорача сметката на Груевски - Во новиот собраниски Деловник бараат не само собраниските комисији да се водат на албански, туку и пленарните собраниски седници. Од ВМРО-ДПМНЕ изја-

вуваа дека не биле подготвени за ваква отстапка, но Ружди Матоши потенцира: "Веќе е решено и комисиите ќе се водат на албански јазик".

На тој начин ДУИ и ДПА станаа исти во барањата албанскиот јазик да се употребува секаде во Собранието и прашање на време е кога ова ќе стане реалност.

Односите меѓу ДПА и ВМРО-ДПМНЕ беа заострени и околу случајот "Красниќи", за кој партијата на Тачи ги обвини вмовските структури во полицијата дека ја режирале судската пресуда. Откако Агим Красниќи и осуммината со него добија ослободителни пресуди за подготвување тероризам, Апелациониот суд ја укина првостепената ослободителна пресуда и процесот со препораки за вештачење го врати назад во "скопска единица".

Со идејата на Тито Петковски ДУИ да влезе во власта беа доведени до критична точка односите на коалиционите партнери. Но, во интерес на интеграцијата на Р Македонија во НАТО, и откочувањето на политичкиот дијалог, барем така се мислеше, Тачи го промени расположението.

"Би прифатил и влез на ДУИ во Владата, а во таков случај ДПА би била кон-

ВЛАДИНИТЕ ПАРТНЕРИ

структивна опозиција. Мене не ми е проблем да бидам опозиција и нема да се налутам, ќе дејствувам внатре во институциите на системот, ќе ги поддржувам сите реформи. Најважно ми е Македонија, по една година, да биде членка на НАТО", изјави Тачи.

На овој начин му врати на сугестиите на Петковски ДУИ да станат дел од власта:

"Ако сега некој е во бунар и не знае како да излезе, ќе си го прашате него. Кој прв провоцирал, тој има проект, јас не сум од оние кои први провоцираа", додаде Тачи.

Тој негираше дека Груевски лично го опоменал за нервозните настани кон НСДП.

Меѓу ВМРО-ДПМНЕ и ДПА имаше несогласувања и околу рекомпозирањето на Комитетот за меѓуетнички односи, првото барање на ДУИ за откочување на дијалогот и враќање во законодавниот дом.

"Се работи за внатрешни желби на одредени другари или партнери на ДУИ, кои сакаат да не 'вртат' дека од Брисел се сугерира ДУИ да биде дел од коалиционата влада", изјави Мендух Тачи.

"Колку што знам односите меѓу ВМРО-ДПМНЕ и ДПА се исклучително добри и конструктивни. Понекогаш некои изјави во јавноста се повеќе за дневна-политичка употреба, отколку дека по нив се постапува или се прават некакви отстапки. Значи, има цврст договор меѓу нив. Тој се отварува, некогаш побавно, некогаш со посакуваното темпо. Мислам дека не постојат разлики и сега засега таа коалиција е добро поставена. Можеби се стекнува впечаток дека ДПА или Тачи диктира, но мислам дека во менталниот склоп на Груевски не е да прифати уцени од било кого", изјави еден од коалиционите владини партнери, Павле Трајанов од ДС.

ниското ниво на комуникација.

"Тие можат така да комуницираат со ДУИ и со НСДП, но со ДПА е недозволиво така да се комуницира и веќе сите работи беа јасни. Тоа се однесува на тие луѓе, или поточно на ВМРО-ДПМНЕ, кои навистина шокантно, несериозно се занимаваат со оваа многу сериозна професија - со политика. Премиерот Груевски не може да не премисли во одлука, ние ја донесовме одлуката. Да ви кажам искрено, не е единствената работа текстот кој се појави, има и многу други работи, особено дијалогот или псевдо-дијалогот кој се водеше меѓу ДУИ и ВМРО-ДПМНЕ, па на крај се докажа дека тоа е само манипулација, дека се ра-

ција ВМРО-ДПМНЕ и ДПА.

Подоцна суетите беа надминати. И Груевски и Тачи ја сфатија сериозноста на кризата која ја направија во преспет на затворањето на мислењето за Македонија во однос на влезот во НАТО. А пред гласањето за доверба на Владата, Груевски и Тачи демонстрираа единство.

По неуспешната акција на МВР во Танушевци, наводно за собирање оружје, во МВР не остана ниту еден од четирите функционери од ДПА. На заминување тврдеа дека некој во МВР им прави опструкции и им поставува стапици за да го намали успехот на нивната партија. Подоцна, се вратија во структурите на

ДПМНЕ Е ЗАЛОЖНИК НА ДПА?

ПРЕДОМИСЛЕНИ ОСТАВКИ

Извесен период Тачи тврдеше дека има цврста коалиција со премиерот. Но, откако проструија информации дека Груевски и Ахмети се договориле за закон за пензии на ОНА и закон за употреба на јазиците, односно дека постои "мајски договор", ДПА се закани со напуштање на Владата. Таа сметаше дека за клучните прашања ВМРО-ДПМНЕ требала да разговара со својот коалиционен партнер, а не со ДУИ. Капката која ја прелеа чашата, според Тачи, е

боти за големи лаги или од едната или од другата страна, со што се докажа дека ВМРО-ДПМНЕ не е подготвена, нема политички сериозни капацитети да разговара за сериозните проблеми на Албанците. Поаѓајќи од таа точка ние видовме дека ни се подготвува многу тешка стапица, кога ќе почнеме да ги слушаме рефрените дека ДУИ не ги бараше овие работи, сега зошто вие ги барате. Јавноста знае дека работите кои се преговараат во тој псевдодијалог се само дел од предизборната политичка платформа на ДПА. ДПА очекуваше погодни моменти, релаксација на ситуацијата, очекуваше дека на крај сериозно ќе се отворат овие теми меѓу партнерите од владината коалиција", потенцира Тачи.

Сепак, по средбата со премиерот очи в очи, тие си кажаа што мислат еден за друг, но коалицијата ја задржаа, по што дијалогот се фокусираше на рела-

МВР. Но, остана нејасно што ги предомисли во нивната одлука.

На конгресот на ДПА Мендух Тачи беше избран за лидер на оваа партија, а Груевски изјави: "Ми претставува посебно задоволство и чест што учествувам на четвртиот конгрес на ДПА".

Но, не помина долго време, ДПА повторно во свој стил. По инцидентите во Собранието Тачи се закани дека нема да сведочи и оти ќе го повлече својот член од работата на Анкетната комисија, која треба да испита што навистина се случи на 25 септември. Причината беше тоа што претседателот на комисијата, Стојан Андов, ја прекина седницата поради смртта на Тоше Прески и не му даде збор. ДПА се врати во Анкетната комисија откако политичка одговорност за учесниците во тепачките во Собранието побара и Брисел.



FA. ALIJA DAUTOSKI POGREBEN INSTITUT



MEGJUNARODEN POGREBEN INSTITUT - STUTTGART. VRŠIME PREVOZ NA POČINATIOT SO AVTOMOBIL ILI AVION. BRZO, SIGURNO I KOREKTNО. OBEZBEDUVANJE NA SITE POTREBNI DOKUMENTI I OŠTANATI POTREBI. RASPOLAGAME SO KOMPLETNA POGREBNA OPREMA. NAŠITE USLUGI SE, OD MESTOTO NA POČINATIOT OD SITE EVROPSKI ZEMJI DO MESTOTO NA POGREBOT!

EDINSTVEN MAKEDONSKI POGREBEN INSTITUT. PROVERENA USLUGA!
I VO NAJTEŠKITE MOMENTI NIE SME SO VAS! VI STOIME NA RASPOLAGANJE 24 ČASA



| | | | |
|----------|----------|-----------------------------------|------------------------|
| D | I | Büro Makedonija | Büro Stuttgart |
| A | B | Tel. 048 / 473 315 | Tel. 0711 / 8 17 78 72 |
| C | F | Mob. 070 / 711 788 | Fax 0711 / 8 17 78 73 |
| M | N | 70469 Stuttgart - Leobenerstr. 33 | Mob. 0171 / 5 46 32 20 |
| | | Feuerbach www.dautoski.de | 0172 / 7 62 20 49 |